



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на
Општина Ресен
Излегува по потреба

Среда, 14.07.2010 година
Бр.7 год. 45
Р е с е н

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-903

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

63.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Статутот на Општина Ресен .

Се прогласува Статутот на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08-1536 /1
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 7 и 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ,, бр. 5/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 13.07.2010 год. донесе

СТАТУТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Општина Ресен (во понатамошниот текст: Општината) е единица на локална самоуправа во која граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа.

Правото на локална самоуправа се остварува преку преставници во органите на општината и со непосредно учество во одлучувањето, на начин и постапка утврдени со закон.

Член 2

Подрачјето на Општината е утврдено со закон и ги опфаќа градот Ресен и селата: Арвати, Асамати, Болно, Брајчино, Волкодери, Горна Бела Црква, Горно Дупени, Горно Крушје, Грнчари, Долна Бела Црква, Долно Дупени, Долно Перово, Дрмени, Евла, Езерани, Златари, Избишта, Илино, Јанковец, Козјак, Коњско, Крани, Кривени, Курбиново, Лавци, Лева Река, Лескоец, Љубојно, Наколец, Отешево, Петрино, Подмочани, Покрвеник, Прељубје, Претор, Рајца, Сливница, Сопотско, Стење, Стипона, Царев Двор, Штрбово и Шурленци

Член 3

Граѓаните на Република Македонија кои имаат постојано место на живеење на подрачјето на Општина Ресен, се жители на Општина Ресен.

Член 4

Општината е правно лице.

Член 5

Седиште на Општината е во Ресен, плоштад „Маршал Тито,, бр.20.

Член 6

Општината има право на сопственост на ствари, парични средства и права.

Член 7

Општината има грб кој ја преставува Преспанската котлина со натпис на лента одозгора „Преспа,, со планини над кои изгрева сонцето, езерото со островот „Голем град,, и во него едрилица и јаболков плод со две раширени гранича. Грбот на Општината е симбол на историско, туристичко и овоштарско подрачје.

Член 8

Општината има знаме

Член 9

Општината има единствен печат со тркалезна форма со пречник од 3 сантиметри, во чија средина се наоѓа грбот на општината, над грбот пишува општина, под грбот Ресен и по рабовите испишано Република Македонија.

Член 10

Општината има свој празник.
Празник на Општината е „11 Септември „Денот на ослободување на Ресен и Преспа.

Член 11

Општината востановува општински признанија и награди.
Признанијата и наградите се утврдуваат со одлука на Советот на општината.

Член 12

Во Општината во службена употреба е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Меѓуопштинска соработка

Член 13

Општината може со одлука донесена од Советот на општината да се здружува во заедници и фондации во согласност со закон.

Член 14

Општината соработува со општините од Републиката, со градот Скопје, со единици на локалната самоуправа од други земји, како и со меѓународни организации на локални заедници.

Општината членува во меѓународни организации на локални заедници.

Општината, заради остварување на заеднички интереси и вршење на заеднички работи од својата надлежност, може со други општини од Републиката да здржува средства и да формира заеднички јавни служби и заеднички административни тела за извршување на одделни надлежности, во согласност со закон.

За соработката и остварувањето на заедничките интереси одлучува Советот.

Член 15

Органите на Општината, како и телата на Советот и јавните служби, должни се да ги информираат граѓаните за својата работа и плановите за развој како и да им овозможат пристап до информации на начин уреден со закон и овај Статут.

II НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНАТА

Член 16

Општината е надлежна за вршење на следните работи:

1. Урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавање на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредување на просторот и уредување на градежно земјиште;

2. Заштита на животната средина и природата во смисла на преземање на мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење;

3. Локалниот економски развој во смисла на планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојни и структурни приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на развојот на малите и средни претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставување и развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;

4. Комуналните дејности, во смисла на снабдување со вода за пиење; испорака на технолошка вода; одведување и прочистување на отпадни води; јавното осветлување; одведување и третман на атмосферски води; одржување на јавна чистота; собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад; уредување и организирање на јавниот локален превоз на патници; одржување на гробовите, гробиштата и давање погребални услуги; изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти; Регулација на режимот на сообраќајот; изградба и одржување на улична сообраќајна сигнализација; изградба и одржување на јавен простор за паркирање; отстранување на непрописно паркирани возила; отстранување на хаварисани возила од јавните површини; изградба и одржување на пазари; чистење на оцаците; одржување и користење на паркови, зеленило, парк шуми и рекреативни површини; регулација, одржување и користење на речните корита во урбанизирани делови; определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти;

5. Културата во смисла на институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти; негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности; организирање на културни манифестации; поттикнување на разновидни специфични форми на творештво;

6. Спортот и рекреацијата во смисла на развој на масовен спорт и рекреативни активности; организирање на спортски приредби и манифестации; одржување и изградба на објекти за спорт; како и поддршка на спортски сојузи;

7. Социјалната заштита и заштита на децата во смисла на финансирање, инвестиции, одржување и сопственост на детските градинки и домови за стари, остварување на социјална грижа за инвалидни лица; деца без родители и родителска грижа; деца со воспитно социјални проблеми; деца со посебни потреби; деца со едно родителски семејства; деца на улица; лица изложени на социјален ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол; подигање

на свеста на населението; домување на лица со социјален ризик; остварување на право и воспитување на децата од предучилишна возраст;

8. Образование во смисла на основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта во соработка со централната власт, во согласност со закон, како и организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички домови;

9. Здравствена заштита во смисла на управување со мрежата на јавни здравствени организации и објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост, здравствено воспитување; унапредување на здравјето; превентивни активности; заштита на здравјето на работниците и заштита при работа; здравствен надзор над животната средина; надзор над заразни болести; помош на пациентите со специјални потреби (на пример, ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други области кои ќе бидат утврдени со закон;

10. Спроведување на подготовки и преземање на мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив;

11. Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици;

12. Надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност;

13. Други работи определени со закон.

Член 17

Работите од член 16 на овај Статут се уредуваат со прописи на Советот на Општината, во согласност со постапките и стандардите утврдени со закон.

Член 18

Општината во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност има право на своето подрачје да ги врши работите од јавен интерес од локално значење што не се исклучени од нејзина надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт и истите се определуваат со одлука на Советот на општината.

Со одлуката од став 1 на овај член се уредува начинот и постапката за вршење на тие работи.

Член 19

Општината врши и други работи кои и се доверени со закон, во кој се определуваат и изворите на финансирање за нивното вршење.

Контрола на извршувањето на делегираната надлежност ја врши органот кој ја делегира надлежноста на субсидиерен начин.

III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА

Органи на општината се: Советот и Градоначалникот.

1. Совет на Општина

Член 20

Советот е претставнички орган на граѓаните.

Советот го сочинуваат 15 (петнаесет) претставници на граѓаните избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Мандатот на членовите на Советот трае 4 (четири) години.

Членот на Советот не може да биде отповикан

Член 21

Советот избира претседател од редот на членовите на Советот со мандат од четири години.

Претседателот на Советот ги свикува и раководи со седниците на Советот, се грижи за организација и работа на Советот, ги потпишува прописите што ги донел Советот и во рок од 3 (три) дена од денот на нивното донесување ги доставува до Градоначалникот заради објавување.

Член 22

Членовите на Советот даваат и потпишуваат свечена изјава која гласи: „ Јас (име и презиме) свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија,„

Член 23

Советот на Општината ги врши следните работи:

1. Донесува Статут на Општината;
2. Донесува Деловник на Советот
3. Донесува програма за работа
4. Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
5. Ја утврдува висината на стапките на даноците, комуналните такси и надоместоците;
6. Донесува Генерален урбанистички план;
7. Донесува детални урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и локален урбанистичка планска документација;
8. Донесува прописи од областа на заштита на животната средина и природата, локалниот економски развој, културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и заштитата на децата, образованието, здравствената заштита, противпожарната заштита, во рамките на надлежноста определена со посебни закони или во согласност со национална програма;
9. Донесува Програма за уредување на градежното земјиште;
10. Донесува Програма за одржување на сообраќајна сигнализација;
11. Донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици;
12. Донесува Програма за јавно осветлување;

13. Донесува Програма за изградба, реконструкција и одржување на водоводи;
14. Донесува Програма за јавна чистота;
15. Донесува Програма за одржување и користење на паркови и други јавни површини од локално значење;
16. Донесува Програма за одржување на гробишта;
17. Донесува Програма за одржување и користење на реките во урбанизираните подрачја;
18. Донесува Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја;
19. Донесува Програма за спроведување на аерозапрашување (аеросолна дезинсекција) на подрачјето на Општината;
20. Донесува Одлука за комунален ред;
21. Донесува Одлука за начинот на превозот во градскиот и приградскиот сообраќај;
22. Донесува Одлука за одржување и користење на јавните пазаришта;
23. Донесува Одлука за одржување и користење на гробишта;
24. Донесува Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележја;
25. Донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќајот;
26. Донесува Одлука за висината на комуналните такси;
27. Го уредува начинот на чистење на оџаците;
28. Го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење;
29. Определува имиња на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти;
30. Ја утврдува организацијата, делокругот и начинот за извршување на задачите на општинската администрација, на предлог на Градоначалникот;
31. Основа јавни служби, врши надзор над нивната работа и дава согласност на Статутот;
32. Именува членови во управните и надзорните одбори на јавните служби што ги основа;
33. Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби што ги основала општината;
34. Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со закон;
35. Ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби што ги основала општината;
36. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
37. Одлучува за начинот на вршење финансиска контрола на Буџетот на општината, во согласност со закон;
38. Го избира лицето кое раководи со Полициската станица на Министерството за внатрешни работи, во согласност со закон;
39. Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на општината, што го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;

40. Може да дава препораки на раководното лице на Полициската станица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот;
41. Избира и разрешува претседател на Советот;
42. Формира постојани и повремени комисии;
43. Врши одделни овластувања во согласност со закон врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на подрачјето на општината;
44. Востановува општински признанија и награди;
45. Дава мислење по предлог законите кои се однесуваат на општината;
46. Врши и други избори и именувања од своја надлежност;
47. Врши и други работи.

Член 24

Советот работи на седници.

Седниците на советот се јавни.

За исклучување присуство на јавноста на седница се одлучува ако за тоа постојат оправдани причини утврдени со Статутот, со двотретинско мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на Советот.

При расправа за Буџетот на општината, годишната сметка на Буџетот и за урбанистичките планови, присуството на јавноста не може да се исклучи.

Член 25

Советот на општината одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот, а најмалку со 1/3 од вкупниот број на членови на Советот, ако со Статутот не е предвидено посебно мнозинство.

Прописите кои се однесуваат на културата, употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во општината, утврдување и употреба на грбот и знамето на општината, се усвојуваат со мнозинство гласови од присутните членови на Советот при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на Советот кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во општината.

Гласањето на седницата на советот е јавно, освен ако Советот не одлучи за одделни прашања гласањето да биде тајно.

Член 26

Статутот, Деловникот, Буџетот, годишната сметка на Буџетот се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Член 27

Седниците на Советот се свикнуваат по потреба, но најмалку еднаш на три месеци.

Седниците ги свикнува претседателот на Советот на своја иницијатива, на барање на Градоначалникот или на барање на ¼ од членовите на Советот, најдоцна во рок од 15 дена од денот на неговото поднесување.

Доколку во рокот определен во ставот 2 на овај член, претседателот на Советот не ја свика седницата на Советот, членовите на Советот сами се состануваат и избираат претседател за таа седница.

Денот часот и местото на одржување на седницата на Советот, како и предлогот на дневниот ред по кој се работи, задолжително се објавуваат најдоцна седум дена пред денот на одржување на седницата.

Член 28

Вонредна седница се свикнува за прашања од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради вонредни околности (пожар, поплави, земјотреси и сл.) и при посета на делегации од друга земја кога таа сака да се обрати на членовите на Советот.

Член 29

Вонредната седница ја свикнува претседателот на Советот по сопствена иницијатива или по барање на најмалку 1/3 од членовите на Советот или на предлог на Градоначалникот.

Поканата за седница со предложениот дневен ред се доставува до членовите на Советот на најбрз можен начин.

Пред отпочнување со работа, членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикнување на седницата без материјална расправа и без измена на дневниот ред.

Член 30

Членовите на Советот имаат право и должност да присуствуваат и да учествуваат во работата на Советот и на неговите постојани и повремени комисији.

Членовите имаат право за седницата и на самата седница на Советот да даваат иницијативи и предлози и да поставуваат прашања на Градоначалникот.

Членот на Советот не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажано мислење или за гласање на Советот.

Работодавецот е должен да го ослободи од професионална работа членот на Советот заради присуство на седниците на Советот или комисиите во кои е член.

Членовите на Советот имаат и други права и должности утврдени со Статутот и други прописи.

Член 31

Членот на Советот не може да учествува во процесот на одлучувањето за прашања во кои тој и неговиот брачен другар, дете или роднина до втор степен странична линија има финансиски или друг личен интерес.

Членот на Советот е должен да го информира Советот за прашањата за кои тој има финансиски или друг интерес.

Членот на Советот не може да биде вработен во општинска администрација на Општината во која е избран.

Со денот на вработување, согласно став 3 на овај член ќе се смета дека членот на Советот поднел оставка.

Членот на Советот вработен во јавните служби што ги основала општината, не може да учествува во процесот на одлучувањето за прашања што се однесуваат на јавната служба во која е вработен.

Член 32

На членот на Советот му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран ако:

- поднесе оставка
- во случај на смрт
- е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траење над 6 месеци
- настапи случај на неспоивост со функцијата член на Советот, согласно со Изборниот законик
- со правосилно решение биде лишен од деловна способност и
- престане да биде жител на општината.

Советот на првата наредна седница ќе ја констатира причината и денот на престанување на мандатот на членот на Советот и тоа:

- во случаите од ставот 1, алинеа 1 од денот на одржување на седницата и
- во случаите од ставот 1, алинеа 2, 3, 4, 5 и 6 од денот на исполнување на условот.

На членот на Советот може да му биде одземен мандатот ако неоправдано отсутствува од три седници на Советот по ред.

За оправданоста на отсутството од ставот 3 на овај член одлучува Советот со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот.

Член 33

За претресување на прашања од своја надлежност Советот формира комисиии.

Комисиите на Советот се формираат како постојани и повремени.

Мандатот на постојаните комисиии трае колку и мандатот на членовите на Советот.

Составот и времетраењето на мандатот на повремениите комисиии ќе се определи со актот за нивно формирање.

Член 34

Комисиите на Советот на општината:

- расправат за прашања од областа за која се формирани;
- даваат мислења и предлози до Советот;
- ги разгледуваат предлозите на Градоначалникот, на членовите на Советот и иницијативите на граѓаните од областите за кои се формирани;
- предлагаат одлуки до Советот.

Комисиите на Советот на општината, за разгледување, расправање на прашања, мислења и предлози, можат да формираат свои работни тела во чиј состав ќе учествуваат надворешни стручни лица од соодветната област.

Член 35

Постојани комисии на Советот се:

- Комисија за статут и прописи;
- Комисија за мандатни прашања, избори и именувања;
- Комисија за финансирање, буџет и локален развој;
- Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина;
- Комисија за јавни дејности;
- Комисија за доделување општински признанија и награди;
- Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите;
- Комисиите се составени од 5 члена на Советот.

Член 36

Комисијата за статут и прописи:

- го утврдува предлогот на Статутот на Општината;
- ги разгледува иницијативите и предлозите за измени и дополнувања на Статутот;
- ја следи примената на Статутот и ги разгледува начелните прашања од статутарен карактер;
- го утврдува предлог деловникот на Советот;
- подготвува мислење по предлог законите што се однесуваат на Општината;
- разгледува и други општи акти од надлежност на Општината.

Член 37

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања:

- разгледува и подготвува предлози кои се однесуваат на мандатно-имунитетните прашања;
- разгледува и подготвува предлози за избор, именување и разрешување од надлежност на Советот на Општината.

Претседателот и членовите на Комисијата ги избира Советот на Општината на својата прва седница.

Член 38

Комисијата за финансирање, буџет и локален развој:

- разгледува прашања поврзани со финансирањето на Општината, Буџетот и годишната сметка на Буџетот на општината, како и други прашања поврзани со финансирањето;
- го следи економскиот развој на Општината;
- ја разгледува програмата за економски развој на Општината;

- ги разгледува и учествува во проектите аплицирани преку Општината и невладини организации за побрз економски развој;
- учествува во преговори со комората на стопанственици во Општината во креирање на макроекомската политика за поттикнување и поддршка на развојот на малите и средни претпријатија како и семејните бизниси.

Член 39

Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина:

- ги разгледува Генералниот и деталните урбанистички планови, урбанистичките планови за село и вон населено место, како и потребата од изработување на локална урбанистичка планска документација;
- ги разгледува прашањата од работата на јавните служби основани од општината за вршење на дејности од јавен интерес од локално значење;
- разгледува прашања од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина.

Член 40

Комисијата за јавни дејности

- ги разгледува прашањата од значење на развојот на образованието, културата, здравствената заштита, социјалната и детската заштита спортот и рекреацијата;
- го разгледува годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на Општината;
- изготвува предлог препораки од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот.

Член 41

Комисијата за доделување општински признанија и награди ги прибира и разгледува предлозите за доделување на општински награди и признанија.

Член 42

Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите ги разгледува прашањата кои се однесуваат на рамноправноста меѓу половите во сите области од општествениот живот и дава мислења, предлози и сугестии за разрешување на проблемите и решавања на прашањата кои се однесуваат на оваа проблематика. Комисијата работи врз основа на Програмата и препораките на Одделението за унапредување на половата рамноправност на Министерството за труд и социјална политика.

Член 43

Претседателот и членовите на комисиите ги избира Советот на Општината на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Предлогот за избор содржи онолку кандидати колку што членови се избираат во работните тела.

Политичките партии и листите на независни кандидати за членови на Советот кои партиципираат во Советот на Општината ќе бидат пропорционално застапени во вкупниот број на членови на сите комисији.

Член 44

Начинот за работа на комисиите поблиску се уредува со Деловникот на Советот на Општината

Член 45

Советот се распушта ако за тоа се изјаснат мнозинството од вкупниот број на членови на Советот.

Советот се распушта ако:

- повторно се донесе прописот што претходно бил поништен или укинат од Уставниот суд на РМ.
- донесе одлука со која се загрозува суверенитетот и територијалниот интегритет на РМ.
- не се состане за период подолг од 6 месеци.
- не го донесе буџетот и годишната сметка на буџетот до 31 март на тековната година.

Во случај на распуштање на Советот за вршење на работите од надлежност на Советот на Општината се применуваат одредбите од Законот.

-Советот се распушта

ПОСЕБНИ ТЕЛА НА ОПШТИНАТА

Комисија за односи меѓу заедниците

Член 46

Во општината се формира Комисија за односи меѓу заедниците.

Комисијата за односи меѓу заедниците ја сочинуваат подеднаков број на претставници од секоја заедница застапени во Општина Ресен.

Членовите на комисијата за односи меѓу заедниците не можат да се избираат од редот на членовите на Советот.

Член 47

Одлуката за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците ја донесува Советот на Општината на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Комисијата за мандатни прашања избори и именувања предлогот од став 1 на овај член го составува по претходно добиени предлози на политичките партии застапени во Советот.

Член 48

Комисијата ги разгледува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу заедниците застапени во општината и дава мислење и предлози за начините на нивно решавање.

Советот на Општината е должен да ги разгледа мислењата и предлозите на Комисијата и да одлучи во врска со нив.

Совет за заштита на потрошувачите

Член 49

Советот на Општината за разгледување на прашања и утврдување предлози кои се однесуваат на квалитетот на услугите на јавните служби основани од него, формира Совет за заштита на потрошувачите.

Член 50

Советот за заштита на потрошувачите е составен од 7 (седум) члена, од кои 3 (три) члена се избираат од редот на правните лица и 4 (четири) члена од редот на физичките лица, како корисници на услугите што ги даваат јавните служби основани од општината.

Членовите на Советот за заштита на потрошувачите се избираат на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Мандатот на членовите трае 2 (две) години со можност повторно да бидат избрани.

Член 51

Советот за заштита на потрошувачите ја следи состојбата на квалитетот на услугите што ги даваат јавните служби, дава мислења и предлози за подобрување на квалитетот на услугите; организира јавни трибини; соработува со јавните служби и општинската администрација.

Партиципативно тело од областа на урбанизмот

Член 52

Во Општината се формира Партиципативно тело од областа на урбанизмот заради пренесување на ставови и мислења на граѓаните и правните лица во процесот на урбанистичкото планирање, како и заради следење на состојбите и давање иницијативи, насоки и сугестии во процесот на планирањето и изготвувањето на плански решенија за општината.

Партиципативното тело од областа на урбанизмот се состои од 5 члена.

Член 53

Одлука за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот донесува Советот, на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Членовите на партиципативното тело од областа на урбанизмот се избираат:

-од редот на членовите на Советот;

-стручно лице (државен службеник) од општинската администрација;

-од истакнати стручни лица од областа на урбанистичко планирање преку здруженија од областа на урбанизмот;

-претставници на граѓани преку здруженија на граѓани и месни заедници;

Член 54

Партиципативното тело од областа на урбанизмот работи на седници.

Седниците се јавни.

Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Партиципативното тело од областа на урбанизмот.

Партиципативното тело може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинство од вкупниот број на членови.

Партиципативното тело од областа на урбанизмот одлучува со мнозинство од вкупниот број на членови.

На седницата можат да присуствуваат и учествуваат во работата Градоначалникот и претседателот на Советот, без право на одлучување.

Совет на млади

Член 55

Во Општината се основа Совет на млади заради активно вклучување на младите во јавниот живот на Општината.

Член 56

Млади се жители на Општината на возраст од 15 до 29 години живот.

Член 57

Советот на млади:

- расправа на седници на Советот на млади за прашања значајни за нивната работа;
- расправа за прашања за кои се расправа на Советот на општината, а се од интерес за работата на младите;
- предлага Советот на општината одлуки, програми и други акти од значење за младите во општината;
- му предлага на Советот на општината да расправа за прашања кои се од значење за унапредување на положбата на младите и решавање на наведените прашања;
- му дава мислење на Советот на општината за конкретни одлуки кои треба да ги донесе;
- соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади донесени од страна на општината;
- изработува извештаи до надлежните органи за проблемите на младите, а по потреба предлага донесување на програми за отстранување на настанатите проблеми и подобрување на положбата на младите на локално ниво;
- се грижи за информираноста на младите за сите прашања значајни за унапредување на положбата на младите;
- ја поттикнува меѓусебната општинска соработка и размена на искуства со младите од други општини;
- предлага на Советот на општината финансиски план за остварување на

програмите за работа на Советот на млади;
-по потреба повикува претставник на Советот на општината на своите седници;
-врши и други работи од интерес за младите.

Член 58

Советот на млади има седум членови
Членовите на Советот на млади се избираат на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.
Мандатот на членовите на Советот на млади трае две години.

Член 59

Советот на млади од своите редови избира претседател на советот, со мандат од две години без можност за повторен избор.
Претседателот на Советот на млади ги свикува и раководи со седниците на Советот на млади во општината, се грижи за организацијата и работата на Советот на млади.

Член 60

Советот на општината може да разреши член на Советот на млади и пред истекот на мандатот:
- на лично барање,
- ако наполни 30 години живот,
- ако неоправдано отсуствува од три по ред седници на советот на млади и
-ако со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна затвор во траење подолго од шест месеци.

Член 61

Советот на млади одржува редовни седници по потреба, но најмалку еднаш во два месеци.
Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Советот на млади.

Член 62

Советот на млади ги донесува одлуките со мнозинство гласови од присутните но не помалку од 1/3 од вкупниот број на членови.
Членот на Советот на младите не може да учествува во процесот на одлучувањето за прашања во кои тој неговиот брачен другар или роднина до втор степен странична линија има финансиски или друг интерес.

Член 63

Советот на млади учествува во работата на седниците на Советот на Општината за поедини прашања, но без право на одлучување.

Член 64

Советот на млади донесува деловник за својата работа.
Деловникот за работа Советот за млади го донесува со мнозинство од вкупниот број на членови на советот на млади.

Со Деловникот за работа поблиску се уредува начинот за работа, избор на претседател и заменик претседател.

Член 65

Советот на млади донесува програма за работа на Советот на млади и ја доставува до Советот на општината за секоја календарска година.

Програмата ги содржи следните активности:

-учество во креирањето и следењето на локалната програма за работа на младите;

-соработка со другите советодавни тела во Република Македонија и странство;

-консултирање со организацијата на младите за теми значајни за младите;

-соработува со телата во општината во политиката кон младите;

Програмата содржи и останати активности значајни за работата на Советот за млади и подобрување на положбата на младите;

Програмата за работа Советот на млади ја донесува со мнозинство на гласови од сите членови на Советот на младите.

Програмата се донесува и поднесува на одобрување пред Советот на младите најкасно до 30 ноември во тековната година, за наредната година.

Член 66

Советот на младите поднесува редовно полугодишни извештаи за својата работа до Советот на Општината.

Стручните и административните работи за потребите на Советот на млади ги извршува општинската администрација.

Комисија за унапредување на правата на пациентите

Член 67

Во Општината се основа Комисија за унапредување на правата на пациентите, заради помагање во остварувањето на правата на пациентите.

Член 68

Комисијата за унапредување на правата на пациентите се грижи за:

- унапредување на правата на пациентите и нивна заштита;

- ја следи и проценува состојбата со заштитата на правата на пациентите;

- предлага мерки за подобрување на заштитата на правата на пациентите до надлежните органи;

- соработува со надлежните органи;

- разгледува поплаки од пациенти и предлага преземање на мерки до надлежните органи;

- бара стручна експертиза ако оцени дека тоа е неопходно за утврдување на состојбата;

- води евиденција за поединечни поплаки на пациентите, како и на мерките преземени за заштита на правата на пациентите;

- подготвува и поднесува годишен извештај за заштита на правата на пациентите пред Советот на општината;

- издава информации, промотивен и друг материјал со цел за унапредување на правата на пациентите и
- врши и други работи пропишани со закон и овај Статут.

Член 69

Комисијата за унапредување на правата на пациентите се состои од девет члена и тоа:

- двајца преставници на пациентите, членови на здруженија на пациенти;
- двајца преставници на невладини организации што се занимаваат со човекови права;
- двајца лекари од општината;
- тројца членови делегирани од Советот на општината.

Членовите на Комисијата ги избира Советот на општината на предлог на Комисијата за мандатни прашања избори и именувања.

Членови на комисијата не можат да бидат вработени во здравствена установа во кои се дава здравствената заштита.

Членот на комисијата не може да учествува во процесот на одлучување кога здравствена заштита се дава во здравствена установа во која е тој вработен.

Мандатот на членовите на Комисијата трае две години со право на уште еден последователен избор.

Градоначалник

Член 70

Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни збори со тајно гласање во согласност со закон за период од 4 (години).

Градоначалникот својата функција ја извршува професионално.

Член 71

Градоначалникот во рамките на своите надлежности:

- ја преставува и застапува општината;
- ја контролира законитоста на прописите на Советот;
- со заклучок ги објавува прописите на Советот во службеното гласило на Општината;
- го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
- го обезбедува извршувањето на работите кои што со закон и се делегирани на Општината;
- иницира и предлага донесување прописи од надлежност на Советот;
- го предлага буџетот и годишната сметка на буџетот на Општината;
- го извршува буџетот на општината;
- избира директори на јавните служби што ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
- редовно го известува Советот за извршување на своите надлежности во согласност со статутот;
- решава во управни работи за права обврски и интерес на правни и физички лица во согласност со закон;

- донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
- раководи со општинската администрација;
- одлучува за вработување, правата, должностите и одговорностите, доколку поинаку не е определено со закон;
- обезбедува правилно и законито користење, одржување и зштита на сопственоста во согласност со закон и овај Статут и
- врши и други работи утврдени со закон и со овај Статут.

Градоначалникот може да овласти раководен службеник на Општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.

Член 72

Ако Градоначалникот смета дека прописот на Советот не е во согласност со Уставот и законите должен е во рок од 7 (седум) дена од денот на доставувањето, со решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирањето.

Советот е должен во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението од ставот 1 на овај член, да го разгледа решението и да одлучи по него.

Ако Советот го потврди прописот, Градоначалникот е должен да го објави и истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд на Република Македонија.

За иницијативата од ставот 3 на овој член градоначалникот е должен да го информира министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа.

Член 73

Градоначалникот е должен да поднесе извештај за извршување на одлуките донесени од страна на Советот на секои 3 (три) месеци во текот на годината.

За извршување на своите надлежности Градоначалникот го информира Советот по потреба, а најмалку 2 (два) пати во годината.

Член 74

Градоначалникот управува со сопственоста на Општината како добар домаќин.

Во управувањето со сопственоста на Општината, Градоначалникот е должен да презема мерки и да го обезбедува користењето на сопственоста во согласност со закон.

Член 75

Новоизбраниот градоначалник ја презема должноста од претходниот градоначалник во рок од 7 дена од денот на изборот.

За време на вршење на функцијата, Градоначалникот не може да врши друга професионална дејност.

Градоначалникот не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажано мислење пред Советот.

Градоначалникот определува кој од членовите на Советот ќе го заменува во случаи на спреченост или отсуство.

Во рок од 60 (шеесет) дена од денот на преземањето на функцијата Градоначалникот е должен со решение да го определи членот на Советот кој ќе го заменува.

Решението од став 5 на овај член се објавува во „Службен гласник на Општина Ресен,,.

За денот на настанување на спреченоста или отсуството Градоначалникот го информира претседателот на Советот.

На членот на Советот му мирува функцијата член на Советот за времето кога го заменува Градоначалникот.

Претседателот на Советот не може да го заменува Градоначалникот.

Платата и надоместоците на Градоначалникот, како и надоместокот за членот на Советот што го заменува Градоначалникот, се утврдуваат со закон.

Член 76

Градоначалникот не може да биде именуван за член во надзорни, управни и контролни органи на трговски друштва и јавни служби.

Градоначалникот не може да учествува во процесот на одлучување за прашања во кои тој или неговиот брачен другар, деца или роднина до втор степен странична линија има финансиски или друг личен интерес.

Градоначалникот е должен да го информира Советот за интересот од ставот 2 на овој член.

Во случаите од ставот 2 на овој член одлучува еден од членовите на Советот избран на начин на кој се избира претседателот на Советот.

Член 77

На градоначалникот му престанува мандатот по сила на Законот:

- ако поднесе оставка;
- во случај на смрт;
- ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траење над 6 месеци;
- ако со правосилно решение биде лишен од деловна способност;
- ако настапи случај на неспоивост во вршењето на функцијата согласно со Изборниот законик;
- во случај на неоправдано отсуство подолго од шест месеци и ако престане да биде жител на Општината.

За оправданоста на отсуството од ставот 1, алинеа 6 на овој член одлучува Советот со двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на Советот.

Членот на Советот кој го заменува Градоначалникот во рок од 15 дена од денот на настанувањето на еден од случаите од ставот 1 на овој член е должен за тоа да го извести министерството надлежно за работите што се однесуваат на локалната самоуправа.

Министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето од ставот 3 на овој член ја известува Владата на Република Македонија, која во рок од еден месец од денот на приемот на известувањето, констатира дека настанал еден од случаите од ставот 1 на овој член и истовремено иницира постапка за распишување нови избори за Градоначалник, во согласност со закон.

Советот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Одлуката на Владата од ставот 4 на овој член, ќе избере еден од членовите на Советот кој ќе ја врши должноста на Градоначалникот за периодот до изборот на нов Градоначалник, на начин на кој се избира претседателот на Советот.

На членот на Советот му мирува функцијата член на Советот за времето на вршењето на должноста Градоначалник во согласност со ставот 5 на овој член.

Изборите од ставот 4 на овој член нема да се спроведат доколку до новиот изборен период има помалку од 6 месеци.

Општинска администрација

Член 78

За извршување на работите од надлежност на органите на Општината се организира општинска администрација.

Општинската администрација се организира во сектори и одделенија.

Општината може да организира општински инспекторат заради вршење на инспекциски надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност.

Организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација ги утврдува Советот, врз основа на предлог на градоначалникот.

Член 79

Вработените во општинската администрација кои вршат стручни, нормативноправни, извршни, управно-надзорни работи и решаваат управни работи имаат статус- на државен службеник.

За вработувањето, правата и должностите, системот на плати и надоместоци на плати, одговорноста, оценувањето и престанокот на работниот однос на вработените од ставот 1 на овој член, ќе се применуваат одредбите од Законот за државните службеници.

За вработените во општинската администрација кои вршат административно-технички и помошни работи се применуваат одредбите од работното законодавство.

Член 80

При вработувањето во општинската администрација и во јавни служби кои ги основала Општината ќе се води сметка за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници застапени во Општината на сите нивоа, како и почитување на критериумите на стручност и компетентност.

Член 81

Општинската администрација:

- 1.Ги подготвува актите за Советот и градоначалникот;
- 2.Ги подготвува седниците на Советот како и седниците на неговите постојани и повремени комисији;
3. Врши стручни работи за Советот и за Градоначалникот;
- 4.Го води сметководството на Општината;
- 5.Ја следи проблематиката во областите од надлежност на Општината, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;
- 6.Доставува информации и податоци во врска со активностите на Општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон;
- 7.Ракува со документите на Општината, и ги чува се до нивно уништување, односно предавање во Државниот архив на Република Македонија и
- 8.Врши и други работи што ќе и ги определи Советот и Градоначалникот.

Акти на органите на Општината

а) Општи акти

Член 82

Статутот е основен акт на Општината со кој се утврдуваат основните прашања во врска со надлежностите и организацијата на Општината и други прашања од значење за Општината.

Статутот на Општината се донесува во две фази и тоа како Нацрт- Статут и Предлог- Статут.

Статутот на Општината го донесува Советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот на Општината.

Член 83

Советот на Општината донесува деловник на Советот, одлуки, планови и програми, решенија, заклучоци и други акти и дава мислење и утврдува насоки.

Член 84

Со Деловникот на Советот се уредува начинот за работа на Советот и неговите комисији, постапките за одлучување и односите со другите органи.

Деловникот на Советот на Општината се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот на Општината.

Член 85

Со одлука на Советот се уредуваат работите од локално значење од надлежност на Општината.

Со одлука на Советот на Општината се основа општинска администрација и се уредува начинот на нејзиното работење и се основаат јавни служби.

Со одлука Советот уредува и други прашања од својата надлежност.

Член 86

Советот донесува заклучоци кога , разгледува поодделни извештаи, информации и анализи.

Советот дава мислење и утврдува насоки за извршување на прописите и другите акти што ги донесува Советот на Општината.

Член 87

Постапката за донесување на општи акти се уредува со Деловникот на Советот на Општината.

Општите и други акти се објавуваат во „Службен гласник на Општината“.

Општите акти влегуваат во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува Советот на Општината, со денот на донесувањето.

б) Поединечни акти

Член 88

Советот и Градоначалникот во рамките на својата надлежност донесуваат поединечни акти.

Советот донесува решенија за избор и именување.

Градоначалникот на Општината донесува решение.

в) Објавување на актите

Член 89

Градоначалникот на Општината е должен во рок од 7 (седум) дена од денот на доставувањето на актите да ги објави во „Службениот гласник на Општината Ресен“.

Член 90

За објавените акти се води посебна збирка.

Збирката може да ја користат граѓаните и ќе им биде на увид во секое време.

Информирање на граѓаните и слободен пристап до информации

Член 91

Органите на Општината, комисиите на Советот на Општината и јавните претпријатија и установи основани од општината ги информираат граѓаните за одлуките и своите активности кои се од непосредно значење за животот и работата на граѓаните во општината и за други информации од јавен интерес.

Граѓаните се информираат за прописите кои ги донесува Советот на општината начинот и условите за остварување на нивните права, обврските на граѓаните кои произлегуваат од надлежностите на општината, плановите, проектите и програмите кои се во подготовка, а кои се од значење за развојот на општината услугите кои ги добиваат од јавните служби и општинската администрација и начинот на нивното добивање.

Приходите кои се остваруваат во општината и начинот на нивната распределба и трошење јавните набавки именувањето на директори и претставници во управните одбори на јавните претпријатија и установи други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на општината и јавните претпријатија и установи во согласност со закон.

Член 92

Информирањето на граѓаните се врши редовно, без надоместок, преку издавање службен гласник на општината издавање и дистрибуција до граѓаните на месечни информативни билтени објавување на публикации информативни канцеларии водени од општинската администрација и јавните служби основани од општината огласни табли во простории на општината, јавните претпријатија и установи, месната самоуправа веб сајт јавни трибини средства за јавно информирање и на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста.

Облици на непосредно учество на граѓаните во одлучувањето на Општината

Член 93

Граѓаните своето право на непосредно учествување во одлучувањето за прашања од локално значење го остваруваат преку граѓанска иницијатива, собира на граѓани и референдум.

Учеството во непосредното одлучување е на начин и постапка пропишана со Законот за референдум и други облици на непосредно одлучување на граѓаните.

Претставки и предлози

Член 94

За работата на органите на Општината и општинската администрација, граѓаните имаат право, поединечно или заеднички со другите да доставуваат претставки и предлози.

Член 95

Поимот на преставка, односно предлог, кој може да биде подносител, формата на поднесување, како и постапувањето по нив е регулирано со Законот за постапување по преставки и предлози.

Јавни трибини, анкети и предлози

Член 96

Органите на Општината, при донесувањето на прописи од својата надлежност, претходно можат да организираат јавна трибина, да спроведат анкети или да побараат предлози од граѓаните.

Јавна трибина се организира кога се донесуваат прописи за прашања од локалниот економски развој, комунални потреби (водоснабдување, одржување на јавна чистота, одржување на локални патишта и улици) и други прашања од пошироко локално значење.

Анкета се спроведува за донесување урбанистички планови и други прашања од локално значење.

Прибирање предлози од граѓаните за решавање на прашања од локално значење ќе се врши преку објавување соопштение со ќе се повикаат граѓаните да даваат свои предлози.

Постапката, начинот и времето за преземање на една од наведените активности од ставот 1 на овој член, ќе се уреди со одлука донесена од органот што ја организирал.

Форуми на заедниците

Член 97

Градоначалникот и Советот на Општината, по сопствена иницијатива организираат форуми на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во општината, заради јавно расправање за проблемите и утврдување решенија и приоритети, предлагање, избор и развивање на проекти од интерес на граѓаните.

Организирање на форуми од став еден на овај член може да се покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да подржат проекти во интерес на општината.

Барањето од став два на овај член се поднесува до градоначалникот на општината, кој врз основа на стратешките документи и цели за развој на општината одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или одбиена.

Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се уредува со Правилник што го донесува Советот на општината по предлог на Градоначалникот.

СОПСТВЕНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНАТА

Член 98

Сопственоста на Општината ја сочинуваат неподвижни и подвижни ствари, парични средства и права.

Сопственоста, Општината ја стекнува од сопствени извори на приходи.

Сопственоста Општината ја стекнува и преку финансирање од граѓаните или со нивно учество на друг начин, од подароци, наследство, донации или по други основи со одлука на Советот на Општината.

Член 99

За купување, отуѓување и оптоварување на сопственоста на Општината одлучува Советот на Општината.

Отуѓување на сопственоста на општината се врши само по пат на јавно наддавање, согласно законот. Продажната цена на стварите не смее да биде помала од нивната пазарна вредност. Средствата добиени од продажбата на стварите може да се инвестира само за стекнување нови или реконструкција на постојни ствари во сопственост на Општината.

Член 100

Општината ја евидентира својата сопственост и нејзината проценка се искажува во годишната сметка.

Член 101

Стварите во сопственост на Општината можат да се дадат на користење на други субјекти по пат на јавно наддавање, во согласност со закон.

Член 102

Општината се финансира од сопствени извори на приходи, локални даноци, надоместоци и такси утврдени со закон, дотации од државата и други извори на приходи утврдени со закон.

Општината, во рамките на своите надлежности самостојно располага со сопствените извори на приходи.

Член 103

Приходите и трошоците на Општината се утврдуваат со Буџетот на Општината.

Буџетот на Општината содржи биланс ;на приходите и трошоците на Буџетот, а се однесува за фискална година од 12 (дванаесет) месеци која почнува од 1 јануари, а завршува на 31 декември секоја календарска година.

Член 104

Предлогот на Буџетот на Општината го утврдува Градоначалникот и го доставува до Советот на Општината за донесување не подоцна од средината на месец ноември.

Советот на Општината не може да го разгледува предлогот на Буџетот на Општината пред истекот на 20 (дваесет) дена од денот на доставувањето до советниците на Советот на Општината.

Член 105

За секоја промена на Буџетот на Општината, за дополнително усвоени трошоци пропратени со мерки што ќе ги зголемат предложените приходи или ќе ги намалат другите трошоци во сразмерен износ, одлука донесува Советот на Општината.

Член 106

За покривање на непредвидените барања за трошоци што ќе се појават во текот на буџетската година, од вкупните тековни и капитални трошоци се издвојува буџетска резерва во висина утврдена со законот.

За користење на средствата од буџетската резерва одлучува Советот на Општината по предлог на Градоначалникот на Општината.

Советот на Општината со одлука може да го овласти Градоначалникот за начинот на користење на буџетската резерва.

Член 107

Доколку Буџетот на Општината за наредната година не биде донесен до 31 декември во тековната година, ќе се постапи согласно со Законот за Буџетите и се воведува времено финансирање и тоа најдолго за 6 (шест) месеци.

Член 108

На крајот од секоја фискална година се изготвува годишна сметка на Буџетот на Општината.

Годишната сметка на Буџетот, Советот на општината треба да ја усвои најдоцна до 31 март во тековната година, за претходната година.

Член 109

Извршувањето на Буџетот на Општината го врши Градоначалникот, а поконкретно се уредува со одлуката за извршување на Буџетот на Општината.

Месна самоуправа во Општината

Член 110

Граѓаните во Општината одлучуваат: И за работите од непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа и преку облици на месната самоуправа кои можат да ги основаат согласно со овој статут.

Член 111

Во Општината како облици на месна самоуправа можат да се основаат, во градот-урбани заедници, а во другите населени места -месни заедници.

Член 112

Обликот на месна самоуправа се основа, во градот за урбана единица согласно урбанистичкиот план, а за останатите населени места на катастарската општина на населеното место.

Член 113

Иницијатива за основање облици на месна самоуправа можат да покренат најмалку 10% од граѓаните, жители на подрачјето во кои има интерес за основање облик на месна самоуправа.

Член 114

Иницијативата за основање содржи: име на подносителот, опис на подрачјето за кое се бара основање на обликот на месна самоуправа, образложение на потребите за основање и потпис на заинтересираните граѓани.

Иницијативата за основање се доставува до Советот на Општината кој ја разгледува и оценува дали се исполнати условите и основани потребите за основање на обликот на месна самоуправа.

Член 115

Одлуката за основање на обликот на месна самоуправа се донесува на Собир на граѓаните од соодветното подрачје по пат на јавно гласање со мнозинство гласови од присутните граѓани.

Член 116

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа, во согласност со овој статут и одлуките за основање се грижат за:

- решавање на прашања од комуналната инфраструктура за соодветното подрачје;
- изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.);
- заштита на животната средина и природата;
- уредување и одржување на гробиштата во селските населби;
- покренување иницијатива за уредување на просторот;
- организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и
- други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

Советот на облиците на месната самоуправа дава иницијатива и предлози до надлежните органи на Општината за прашања од областа на образованието, здравството, социјалната заштита и други прашања од интерес на граѓаните.

Член 117

Работите од членот 118 на овој Статут се финансираат од:

- средства што Општината им ги отстапи на облиците на месна самоуправа согласно со плановите и програмите за нивниот развој;
- средства што граѓаните непосредно ги здружуваат;
- средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица;
- средства од надомест на услуги и
- подароци и други средства.

Член 118

Органи на облиците на месна самоуправа се Советот и Контролниот одбор. Советот и Контролниот одбор се избира на собир на граѓаните со јавно гласање, доколку Собирот не одлучи гласањето да биде тајно.

Советот е составен од 3 (три) до 7 (седум) членови.

Контролниот одбор е составен од претседател и два членови

Мандатот на членовите на Советот и мандатот на претседателот и членовите на Контролниот одбор трае 4 (четири) години.

Член 119

Одлука за распишување избори за органи во облиците на месната самоуправа донесува Советот во стариот состав, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот.

Ако Одлуката од став 1 на овој член не се донесе во утврдениот рок, одлука за распишување избор на членови во Советот донесува Градоначалникот на Општината во рок од 15 дена.

Член 120

Предлагање и утврдување на кандидати за членови во Советот и претседател и членови во Контролниот одбор се врши на Собир на граѓани.

За утврдени се сметаат кандидатите кои добиле мнозинство, односно најголем број гласови од присутните граѓани на Собирот.

Член 121

Постапката за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот и претседател и членови во Контролниот одбор поблиску се уредуваат со Правилата за работа на обликот на месната самоуправа.

Член 122

За избрани членови, на Советот и претседател и членови во Контролниот одбор се сметаат кандидатите кои добиле мнозинство односно најголем број гласови од избирачите кои гласале.

Член 123

Советот од своите членови избира претседател кој го претставува и застапува обликот на месната самоуправа.

Советот донесува правила со кои се уредува работата на обликот на месната самоуправа како и програма за работа, по претходно мислење на Советот на Општината.

Член 124

Градоначалникот на Општината со решение може да делегира вршење на определена работа од непосреден интерес и секојдневно значење за животот и работата на жителите, на претседателот на Советот на обликот на месната самоуправа.

Средствата потребни за извршување на работите од ставот 1 на овај член се утврдуваат во решението за делегирање на надлежноста.

Со решението се определува органот и начинот за вршење на надзор над извршувањето на работите од ставот 1 на овај член.

Член 125

Општинската администрација ги врши стручните, административно-техничките и сметководствено финансиските работи на органите на обликот на месната самоуправа.

Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за извршување на делегираните надлежности врши општинската администрација.

Начин и постапка за утврдување и употреба на грбот и знамето на Општината

Член 126

Грбот и знамето на Општината се утврдуваат со одлука на Советот на Општината.

За утврдување на грбот и знамето на Општината, Советот на Општината распишува конкурс и образува комисија.

Член 127

Комисијата од пристигнатите трудови по објавениот конкурс утврдува предлог за грб, односно знаме на Општината и го доставува до Советот на Општината на усвојување.

Член 128

Советот на Општината со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот одлучува по предлогот на комисијата.

Одлуката на Советот за утврдување грб, односно знаме на Општината е составен дел на Статутот на Општината.

Член 129

Грбот на Општината се употребува во состав на печатот на Општината.

Грбот на Општината може да се употребува и на официјални покани, честитки и на слични акти што ги користат Советот и Градоначалникот на Општината.

Советот на Општината може да одобри употреба на грбот на Општината од физички правни лица, ако оцени дека е во интерес на Општината.

Член130

Знамето на Општината се истакнува на зградата на Општината и на видни места во Општината.

Знамето на Општината може да се истакнува и при меѓународни средби, натпревари и други собири на кои учествува или е презентирана Општината.

Член 131

Грбот и знамето на Општината не смеат да се употребуваат ако се оштетени или со својот изглед се неподобни за употреба.

Постапка за измени и дополнување на Статутот на Општината

Член 132

Измени и дополнувања на Статутот на Општината можат да предложат најмалку 1/2 од членовите на Советот на Општината, Градоначалникот на Општината, најмалку 10% од избирачите во Општината или согласно закон.

Член 133

Одлука за пристапување кон измени на Статутот донесува Советот на Општината со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Член 134

Измените на Статутот на Општината се донесени ако за нив гласале мнозинство од членовите на Советот на Општината.

Преодни и завршни одредби

Член 135

Со денот на влегување во сила на овој статут престанува да важи Статутот на Општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен", бр. 4/02).

Член 136

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ресен".

Бр.07- 1452/4
13.07.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

64.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен.

Се прогласува Одлуката за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08- 1536/2
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на Република Македонија" број 5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" број 61/2004, 96/2004 и 67/07),Закон за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија("Службен весник на Република Македонија" број 36/90, 44/90, 11/91, 38/91,23/97,37/05,84/05,121/07,161/08,92/09 и 42/10) и член 21 од Статутот на Општината Ресен ("Службен гласник на Општината Ресен" број 4/2002), Советот на Општината Ресен на седницата одржана на ден 13.07.2010 година, донесе

ОДЛУКА

**за измени на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за 2010 година**

Член 1

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2010 година („Службен гласник на Општина Ресен,, бр. 1/10) во член 12 став 1 бројот „54%,, се заменува со бројот „50%,,

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1452/ 5
13.07.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

65.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за пренесување правото на користење на движна ствар.

Се прогласува Одлуката за пренесување правото на користење на движна ствар, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08- 1536/3
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02), член 21 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен", бр. 4/02) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 13.07.2010 година донесе

О Д Л У К А

за пренесување правото на користење на движна ствар

Член 1

Со оваа Одлука се пренесува правото на користење на движна ствар, Возило за собирање на отпад марка „ Ивеко", вид; M1_ 160E22 сопственост на Општина Ресен, на Јавното комунално претпријатие „Пролетер" од Ресен.

Член2

Со Договор, ќе се регулираат условите, начинот и меѓусебните права на обврски, за пренесување на правото на користење на движната ствар од член 1 на оваа Одлука.

Член 3

Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен, во име на општината, да склучи Договор за пренесување на правото на користење на движната ствар.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-1452/ 6
13.07.2010 година
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

66.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот.

Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08- 1536/4
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02),член 21 став1 алинеја 38 од Статутот на Општина Ресен(„Службен гласник на Општина Ресен",бр.4/02) и член 5 став 2 од Законот за даноците на имот(„Службен весник на РМ",бр.61/04),Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 13.07.2010 година,донесе

О Д Л У К А

За Измена и дополнување на одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот.бр.07-497/20 од 21.07.2005 година

Член 2

Членот 1 се менува и гласи:

Со оваа одлука се формираат Комисии за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот, бројот на членовите и нивната надлежност.

Член 3

Членот 2 се менува и гласи:

Комисиите се составени од претседател,заменик,два члена и нивни заменици

Член 4

Во членовите 2,3 и 4 зборот „ Комисија " се заменува со зборот „ Комисии " .

Член 5

Градоначалникот на Општина Ресен со посебно решение ќе ги именува претседателите,замениците,членовите и нивните заменици.

Член 6

Со оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за Изменување и дополнување на Одлуката за формирање на комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот бр. 07-849/8 од 30.04.2010 год.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 1452/7
13.07.2010 година
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

67.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен и селата во општина Ресен и за одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини.

Се прогласува Одлуката за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен и селата во општина Ресен и за одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08- 1536/5
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа(„Сл. весник на РМ „бр.5/02),член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен", бр.4/02), и член 12 и 13 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот(„Сл.весник на РМ", бр 50/05, 40/10, 46/10),Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 13.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А

за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен и селата во општина Ресен и за одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини.

Член 1

Со оваа одлука се одредува вредноста на градежно- неизградено земјиште за градот Ресен и селата во општина Ресен и вредност на земјоделско земјиште по катастарски општини.

Член2

Пресметката на вредноста на градежното неизградено земјиште во градот Ресен во зависност од зоната ќе се изготвува по Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот сл.весник на Р.М 50/05,40/10 и 46/10.

Член 3

Цената за метар квадратен градежно неизградено земјиште во Ресен према зонирањето ќе се движи:

Ресен

1. зона 1845 ден/м² што одговара на 16 зона по Методологијата за проценка на вредноста на градежно -неизградено земјиште.
2. зона 930 ден/м² што одговара на 17 зона по Методологијата за проценка на вредноста на градежно -неизградено земјиште.
3. зона 310ден/м² што одговарана 18 зона по методологијата за проценка на вредноста на градежно -неизградено земјиште.

Туристички населби

Асамати , Претор ,Крани, Д,Дупени,Отешево,Царина,Стење и Коњско - цена 1845 ден/м².

Во селата и тоа:

- 1 група : Брајчино ,Д.Дупени, Јанковец ,Стење и Коњско- цена 930 ден/м²
- 2 група : Царев Двор , Дрмени ,Езерени ,Долна Бела Црква,Горна БелаЦрква,Козјак,Подмочани,Грнчари,с.Асамати,с.Претор,Штрбово,Сливница, Наколец ,с.Крани,Арвати,Љубојно, Покрвеник, Волкодери, Шурленци, Сопотско и Перово - цена 615 ден/м²

-3 група : Болно , Евла , Г.Дупени , Стипона , Лавци , Прељубје , Лескоец , Курбиново, Рајца , Избиште , Златари , Кривени , Лева Река и Крушје — цена 310 ден/м2.

Член 4

Вредноста на земјоделското земјиште за катастарски општини на Ресен и селата изразени во денари, по м2, ќе изнесува по таблицата за проценка на земјоделско земјиште што е составен дел на оваа одлука .

Член5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето на службен гласник на општина Ресен .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-1452/ 8
13.07.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

68.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот.

Се прогласува Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08-1536 /6
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа(„ Сл.весник на РМ ",бр.5/02), и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Ресен (" Службен гласник на Општина Ресен",бр . 4/02), Советот на Општина Ресен на седница одржана на 13.07.2010, донесе

ОДЛУКА

За формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот

Член 1

За утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот во градот Ресен , а во зависност од погодностите што недвижноста ги дава, особено во поглед на положбата, сообраќајната поврзаност, снабденоста со комунални објекти и инсталации , се формираат три (3) зони.

Зоните од став 1 на овај член ги имаат следните граници:

Зона 1 - ЦЕНТАР

Природни граници по ул."Јосиф Јосифовски" со пресекот на ул."Наум Веслиевски" и западно до ул."Борис Кидрич", свртуваме лево до пресекот со ул."29 Ноември" свртуваме лево по ул."29 Ноември" до пресекот со ул."11 Октомври," лево по ул."11 Октомври" до спојот со плоштадот и ул."Јосиф Јосифовски" до почетна точка.

Зона 2

Границата на втората зона започнува источно од улицата" Јосиф Јосифовски" со почеток од влезот на Ресен до плоштадот со почетна точка на улица 11 Октомври до пресек на улицата" 29 Ноември" десно до пресек со улицата "Борис Кидрич" па јужно до крајот на ул".Борис Кидрич".Од крајот на ул".Борис Кидрич " источно до Голема Река узводно узводно ја сечиме улицата "Наум Веслиевски" одиме уште 200 метра узводно и свртуваме западно до почетната точка на ул."Јосиф Јосифовски"

Зона 3

Границата на третата зона започнува западно од ул."Јосиф Јосифовски" до спојот со улицата "Борис Кидрич" продолжува до крајот на ул".Борис Кидрич" од каде свртува на запад и оди до" Нова Слога "која влегува во оваа зона ја сечи улицата" 29 Ноември ", продолжува преку станбената населба" Пролет" од каде свртува на север ,минува над гимназијата" Цар Самоил", продолжува на север над станбената населба "Починалиште" и доаѓа до почетната точка.

Во оваа зона влегува и периферна индустриска зона , поточно делот источно по течението на" Голема Река" кој гравитира кон земјоделските површини и делот на патот Битола -Ресен.

Член 2

При определувањето на пазарната вредност на недвижниот имот **првата зона** одговара на единаесетта зона утврдена со член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на РМ“ бр. 50/2005,40/2010,46/2010), **при пресметка на сите објекти со исклучок на помошните простории и градежното -неизградено земјиште.**

При определување на пазарната вредност на недвижниот имот првата зона одговара на шеснаесетта зона утврдена во член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот („Службен весник на РМ“ бр.50/2005,40/2010,46/2010), **при пресметка на помошните простории и градежното-неизградено земјиште.**

Зоната 2 одговара на дванаесетта зона утврдена со член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на РМ“. бр.50/2005,40/2010,46/2010),**при пресметка на сите објекти со исклучок на помошните простории и градежното-неизградено земјиште.**

Зоната 2 одговара на седумнаесетта утврдена со член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на РМ. бр. 50/2005,40/2010,46/2010), **при пресметка на помошните простории и градежно -неизградено земјиште.**

Зоната 3 одговара на тринаесетта зона утврдена во член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на РМ.бр 50/2005,40/2010,46/2010),**при пресметка на сите објекти со исклучок на помошните простории и градежното -неизградено земјиште.**

Зоната 3 одговара на осумнаесетта зона утврдена во член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на РМ“,бр. 50/2005,40/2010,46/2010), **при пресметка на помошните простории и гадежното - неизградено земјиште.**

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Ресен".

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-1452/9
13.07.2010год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

69.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Информацијата по настанатите штети од невремето проследено со силни врнежи од град кое ја зафати општина Ресен на 19.06.2010 година.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Информацијата по настанатите штети од невремето проследено со силни врнежи од град кое ја зафати општина Ресен на 19.06.2010 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08- 1536/7
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 13.07.2010 година, откако ја разгледа Информацијата по настанатите штети од невремето проследено со силни врнежи од град кое ја зафати општина Ресен на 19.06.2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Информацијата по настанатите штети од невремето проследено со силни врнежи од град кое ја зафати општина Ресен на 19.06.2010 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-1452/10
13.07.2010 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

70.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Ресен за квартал II.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Ресен за квартал II, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08- 1536/8
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 13.07.2010 година, откако го разгледа Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Ресен за квартал II, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Ресен за квартал II.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-1452/11
13.07.2010 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

71.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за исплата на надоместокот на советниците за период Април 2009 до 07 Јуни 2010 година.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Информацијата за исплата на надоместокот на советниците за период Април 2009 до 07 Јуни 2010 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08-1536 /9
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 13.07.2010 година, откако ја разгледа Информацијата за исплата на надоместокот на советниците за период Април 2009 до 07 Јуни 2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Информацијата за исплата на надоместокот на советниците за период Април 2009 до 07 Јуни 2010 година.

2. Советот на Општина Ресен го задолжува одделението за финансиски прашања во реалните можности на Буџетот да го исплати надоместокот на советниците за првата конститутивна седница одржана на 10.04.2010 година, што не е пресметана и вклопена во информацијата.

3. Советот на Општина Ресен го задолжува одделението за финансиски прашања да изготви нова пресметка за исплата на надоместокот на советниците за седниците на Советот одржани за периодот јануари 2010 до 13 јули 2010 година односно основа за пресметување и исплата на надоместокот согласно законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани лица во Р.М., да биде просечно исплатената плата во Р.М. за периодот јануари – декември 2010 година (односно 19.957).

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-1452/12
13.07.2010 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

72.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за приходите од надоместокот за одржување на јавната чистота.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Информацијата за приходите од надоместокот за одржување на јавната чистота, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08- 1536/10
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 13.07.2010 година, откако ја разгледа Информацијата за приходите од надоместокот за одржување на јавната чистота, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Информацијата за приходите од надоместокот за одржување на јавната чистота.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-1452/13
13.07.2010 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

73.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за превземените активности во областа на туризмот од страна на Општина Ресен.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Информацијата за превземените активности во областа на туризмот од страна на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08-1536 /11
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 13.07.2010 година, откако ја разгледа Информацијата за превземените активности во областа на туризмот од страна на општина Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Информацијата за превземените активности во областа на туризмот од страна на општина Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-1452/14
13.07.2010 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

74.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за ослободување од плаќање на комунална такса.

Се прогласува Одлуката за ослободување од плаќање на комунална такса, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08-1536 /12
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02), член 6 став 3 од Законот за комунални такси („Сл. весник на РМ",бр.61/04;64/05 и 92/07) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен ", бр. 4/02) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 13.07.2010 година донесе

О Д Л У К А

за ослободување од плаќање на комунална такса

Член 1

Со оваа Одлука се врши ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување.

Член 2

Се ослободуваат од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување, корисниците, иматели на броило за мерење на електрична енергија, кои се наоѓаат во овошните градини бидејќи на овие места нема поставено јавно осветлување.

Член 3

Комисија формирана од Градоначалникот на Општина Ресен, ќе ги определи корисниците, иматели на броило за мерење на електрична енергија, кои ќе бидат

ослободени од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување.

Комисијата , по барање на корисниците ќе излезе на лице место и за извршениот увид ќе состави записник.

Член 4

Градоначалникот на Општина Ресен со посебно решение ќе ги определи составот и задачите на комисијата.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-1452/ 15
13.07.2010год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

75.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за службено патување во странство.

Се прогласува Одлуката за службено патување во странство, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.07.2010 година.

Бр. 08- 1536/13
14.07.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02), член 21 точка 43 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/02) и член 5 од Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци („Службен весник на РМ„ бр.50/00 и 64/01), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 13.07.2010 година донесе

ОДЛУКА
за службено патување во
странство

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потребата од патување во странство, лицата кои ќе патуваат и надоместокот што треба да се исплати.

Член 2

Потребата од патување во Република Грција произлезе заради присуствување на Триратералната работилница за развој на Стратегијата за Туризам и Акциониот план за Преспа.

Во организација на УНДП, ГРФ Преспа Проектот во Република Грција, Пули, Преспа се одржува Триратерална работилница за развој на Стратегијата за Туризам и Акционен план за Преспа на која учество ќе земат претставници од Република Грција, Република Албанија и Република Македонија.

Патувањето и посетата на Р.Грција ќе биде на 30.06.2010 година со тргнување во 16,00 и ќе трае до 01.07.2010 година.

Претставници од Општина Ресен се:

- Михаил Волкановски - Градоначалник на општината
- Борче Проевски - возач

Член 3

На членовите на делегацијата кои ќе патуваат во Република Грција му следува надоместок за патни и дневни трошоци согласно Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07 1452/16
13.07.2010 год.
Ресен.

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

СОДРЖИНА :

63.	Заклучок за прогласување на Статутот на Општина Ресен.....	297
64.	Одлука за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен.....	327
65.	Одлука за пренесување правото на користење на движна ствар.....	328
66.	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот.....	330
67.	Одлука за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за одредување вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини.....	331
68.	Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот.....	333
69.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по информацијата по настанатите штети од невремето проследено со силни врнежи од град кое ја зафати општина Ресен на 19.06.2010 година.....	336
70.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал II	337
71.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по информацијата за исплата на надоместокот на советниците за период Април 2009 до 07 Јуни 2010 година.....	338
72.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по информацијата За приходите од надоместокот за одржување на јавната чистота.....	339
73.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по информацијата За превземените активности во областа на туризмот од страна на Општина Ресен.....	340
74.	Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса.....	341
75.	Одлука за службено патување во странство.....	342